



**АГЕНДА**  
за работилница:

**„ПОПИС НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ КАЈ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ, ЕДИНКИТЕ  
КОРИСНИЦИ, ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ, ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ЈАВНИТЕ  
ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЈАВНИТЕ КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА И ДРУГИ  
ПРАВНИ ЛИЦА И УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА ЗА  
ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД – 2022 ГОДИНА“**

**16.11.2022 година (среда), хотел Holiday Inn - Скопје**

Време	Тема
9:30 – 10:00	<b>Регистрација на учесниците</b>
10.00 – 10:15	<b>Отворање на работилницата</b>
10.15 – 12:00	<b>Сесија 1: Попис на средства и обврски кај буџетски корисници и јавните претпријатија:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Законски и подзаконски акти и интерни правила и процедури;</li><li>- Фази на спроведување на попис;</li><li>- Формирање на комисии за попис;</li><li>- Членови на комисии за попис;</li><li>- Рокови за започнување и завршување на попис;</li><li>- Утврдување на фактичка состојба;</li><li>- Попис на постојани средства со практични примери;</li><li>- Попис на залихи со практични примери;</li><li>- Попис на побарувања и обврски со практични примери;</li><li>- Попис на парични средства,</li><li>- Содржина на Извештај за извршен попис;</li><li>- Разгледување на Извештајот од извршениот попис,</li><li>- Усогласување на сметководствената со фактичката состојба кај двата сметководствена система (примери).</li></ul>
12.00 – 12:30	<b>Пауза</b>
12.30 – 14:15	<b>Сесија 2</b> <b>Амортизација и ревалоризација</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Законски и подзаконски акти;</li><li>- Амортизација кај буџетски корисници согласно законска регулатива;</li><li>- Амортизација кај јавните претпријатија согласно МСС/МСФИ;</li><li>- Сметководствени начела за пресметка на амортизација кај двата сметководствени системи;</li><li>- Ревалоризација,</li><li>- Обрасци за пресметка на ревалоризација.</li></ul> <b>Сесија 3</b> <b>Пополнување на даночен биланс „ДБ“ од страна на буџетски корисници и трговски друштва:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Одложени даночни средства и обврски;</li><li>- Утврдување на финансиски резултат;</li><li>- Непризнаени расходи за даночни цели;</li><li>- Даночна основа и намалување на даночна основа;</li><li>- Пополнување на даночен биланс „ДБ“ од страна на буџетски корисници.</li></ul> <b>Сесија 4: Корегирање на сметководствени грешки:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Кај буџетски корисници и единици на локална самоуправа;</li><li>- Кај јавни претпријатија.</li></ul> <b>Прашања и одговори :</b>
14:15 - 14:30	<b>Заклучни коментари</b> <b>Затворање на работилницата</b>